

Квартален билтен за Твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на Република Северна Македонија на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“



➤ Цел на проектот

Главната цел на овој твининг-проект е да се поддржи Народната банка на Република Северна Македонија (НБРСМ) во одржувањето на макроекономската и финансиската стабилност преку усогласување на правилата, регулативата, политиките и работењето со стандардите на Европскиот систем на централни банки и со најдобрите меѓународни практики. Тоа ќе ѝ помогне на НБРСМ да го исполни својот мандат на најефикасен и најефективен начин.

➤ Опис на проектот

Проектот финансиран од Европската Унија е во твининг-секторот: Финансии, внатрешен пазар и економски критериуми. Проектот ќе трае 15 месеци, од септември 2019 г. до декември 2020 г. и е во износ од 600.000,00 евра. Конзорциумот на проектот го сочинуваат Централната банка на Германија и Народната банка на Хрватска, но централните банки на Белгија, Литванија, Португалија, Романија и Холандија исто така играат важна улога со вклучување свои експерти и организирање студиски посети за колегите од НБРСМ.

❖ Што се случуваше во периодот од 15 септември до 14 декември 2019 г.?

Компонента 1:

Платежни услуги и платни системи

Во првиот квартал беа остварени две експертски мисии во Народната банка од страна на експерти од централните банки на Романија и Белгија, коишто имаа за цел да ја зајакнат институционалната рамка на НБРСМ за лицензирање и супервизија на платежните институции и институциите за електронски пари, како и лицензирање и надзор на платните системи. Вработените во НБРСМ, а пред сè, од дирекциите за платни системи и супервизија се стекнаа со знаење кое се очекува да помогне во изготвување и имплементација на подзаконската регулатива во сферата на плаќањата.

Компонента 2:

Банкарска регулатива и супервизија

Во рамките на проектната активност фокусирана на развивање на интерните упатства за оценување на процесот на утврдување на интерната ликвидност на банките (ИЛААП) и нивно интегрирање во процесот на супервизорско оценување (СРЕП), беше остварена студиска посета во германската централна банка на којашто учествуваа 8 вработени од дирекциите за теренска и вонтеренска супервизија. Тие имаа можност да стекнат практично искуство за ИЛААП, ИЦААП и СРЕП, како и за некои специфичности од методологијата за супервизија применувана од германската централна банка.

Компонента 3:

Статистика на финансиските сметки

Во рамките на оваа компонента, во првиот квартал, беше остварена една мисија којашто имаше за цел да даде анализа на изворите на податоците, тековниот систем и работните процедури за составување на националните финансиски сметки (состојби). Експерти од централните банки на Хрватска и Романија ја споделија својата експертиза, работејќи заедно со вработените од НБРСМ со цел да помогнат во подготовката на пилот-верзијата на годишните и кварталните финансиски сметки, целосно усогласени со стандардите на ЕСЦБ.

Компонента 4:

Знаења и вештини во анализата на политиките

Во првите три месеци од проектот беше остварена една мисија составена од романски експерти за зајакнување на истражувачките и вештините за економетриско моделирање. Првиот дел беше му посветен на презентирањето на главните макроекономски карактеристики на македонската економија. Покрај останатите активности, беше презентираан и ДСГЕ моделот применет во Романија Р.Е.М 2.0 (романски економски модел 2.0). НБРСМ го одбра овој модел за изработка на истражувачкиот труд за оцена на врските

помеѓу финансискиот и реалниот циклус, имајќи ја предвид водечката улога на банката во поглед на употребата на софистицирани техники за решавање на вакви прашања, како и поради присутноста на финансискиот сектор во избраниот модел.

Воведна конференција

Проектот започна со одржување воведна конференција на 30 октомври 2019 г. Поздравни обраќања имаа гувернерката на НБРСМ, Анита Ангеловска-Бежоска, раководителот на Одделот за економски прашања, институционално јакнење и прекугранична соработка при Делегацијата на ЕУ во нашата земја, Фрек Јанмат, амбасадорот на Сојузна Република Германија, Томас Герберих и вториот секретар на Амбасадата на Република Хрватска, Ана Вучиќ, како и претставници на проектните партнери – централните банки на Германија и Хрватска. Проектните и компонентните лидери од земјите членки и од НБРСМ ги презентираа своите ставови и го истакнаа значењето на секоја активност од компонентите, за начинот на кој ќе ѝ помогнат на НБРСМ да ги зајакне своите институционални капацитети во процесот на нејзиното пристапување кон ЕСЦБ.

Контакт:

Канцеларија на Постојаниот твининг советник
twinning.nbrnm@gmail.com



Овој проект е финансиран од Европската Унија

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на НБРСМ и на никаков начин не ги изразува гледиштата на Европската Унија.

